

## МЕДИЦИНСКИ ХОРОСКОП

*Овој текст има телепатски способности:*

- Тој знае, дека неговиот моментален читател е припадник на луѓето, кои студираат на медицинскиот факултет;
- Тој знае дека младиот читател е човек оптоварен со 101 дилема;
- Тој знае дека потесниот избор на специјалистичка гранка од медицината е 101-та дилема од овој список, зашто се чини најдалечна.

*Овој текст има две доблести:*

*Тој не е само умен, ами и добар зашто ќе се обиде да ви го олесни изборот.*

Да се разбереме:

Овој текст има научно сигнификантност онолку - колку што астрологијата поседува егзактна сигнификантност.

Во превод: Таа е мала!

Горниот податок се должи на еден друг податок, кој гласи:

“Текстот е пишуван од комплетен лаик за астрологија и човек кој своите познавања ги градел врз интензивен процес на информирање за тематиката, што на крајот родило со некаква лигава квази-авто-едукација на оваа тема”.

Затоа, истиот е поместен на последните страници. Имено, тој служи за релаксација по заморот, кој го колектиравте од другите текстови.

Иако е забавен текстот е пишуван во смртно сериозно расположение.

Зошто?

Затоа што неговиот автор е свесен за две нешта:

Тој е свесен за својот дилетантизам, но и за својата верба во силното влијание на астрологијата врз нашите психолошки профили. Всушност, тој е убеден дека астрологијата е (можеби) еден од најдоминантните фактори, кои го профилираат нашиот карактер (по семејството, роднините, учителите и пријателите). Но, не со посредство на ѕвездите, ами со посредство на медиумите. Зашто, астролошката пропаганда е толку масовна што е практично неизбежен контактот со истата од најрана младост.

А, има ли посилна сугестија од автосугестијата?

Астрологијата најдобро го знае одговорот на ова прашање. ☺

Но, да го забораваме воведот и да се вратиме на текстот.

### ♈ Овен

Брзи, приспособливи, еластични, енергични, страсни, иницијатори, агресивни.

Специјалистичка гранка:

**Ургентна медицина** или **Брза Помош** или **Итна Служба**, сеедно.

Зошто?

За да се одбранат од своите раце ☺ Едноставно ги држат вработени постојано и на тој начин го спречуваат процесот на автоагресија. Зашто, овие личности добро знаат, дека е подобро да се прави реконструкција на други, отколку да се изврши сопствена деструкција со кумулираната енергија.

## ♈ Бик

Практични, прагматични, реални, приземјени, инертни.

Специјалистичка гранка:

**Специјалист по општа медицина** и последователен **матичен лекар** или **амбулантски доктор.**

Зошто?

Зашто редот е рај! Ист почеток, ист крај, ист број на часови секој ден, ист број на денови во годината, и така до крајот на работниот век. Плус има пауза за ручек и нема многу стресови (зашто истите се препраќаат на клиника). Милина! И пациентите се задоволни, зашто ги добиваат здравствените услуги од професионалец, кој ги дисциплинира. Значи, ем волкот сит, ем овчичките на број. Како што гледате бикот е единствениот хороскопски знак, кој е способен да најде лирика и во најпрозаичните моменти од амбулантското секојдневие.

## ♊ Близнаци

Подвижни, адаптивни, информатори, едукатори, оратори, друштвени, спонтани, импулсивни.

Специјалистичка гранка:

**Професор на медицински факултет** или **Пропагатор во областа на превентивната медицина.**

Зошто?

Ќе добиваат плата и публика за зборови, кои секако ги кажуваат. А, тоа е бајка за најголемите дрдрковци, алапачи и брбливки во хороскопот ☺

## ♋ Рак

Грижливи, одани, посветени, верни и вредни.

Специјалистичка гранка:

**Онкологија.**

Спротивно на мислењето на публиката, изборот не се должи на сличноста во името, ☺ ами на фактот што овие ракови делуваат по сосем спротивен принцип од самата болест. Имено, хороскопските ракови напредуваат само, кога ѝм даваат (а не одземаат) на пациентите по номенклатура.

## ♌ Лав

Горделиви, суетни, властољубиви, респектирани, авторитативни, моќни, угледни, хазардери, желни за предизвици и надминување на сопствени граници.

Специјалистичка гранка:

**Хирургија** дефинитивно и финално!

Зошто?

Зарем е потребно објаснување на профил од личност, која живее за позиции од кои може да ѝм “се чатали” на “помалку вредните” колеги и да ѝм покажува “кој коси, а кој вода носи” на пациентите? ☺

## ♍ Девица

Истрајни, издржливи, упорни, темелни, студиозни, професионални до коска, прецизни, дисциплинирани.

Специјалистичка гранка:

**Офталмологија** или **Неврохирургија** или **Кардиохирургија.**

Зошто?

Со цел да се искупат за својата ситничавост. Со помош на офталмологијата, овие зодијачки знаци, понекогаш ќе можат и да ги вадат, трошките кои постојано ги бараат во очите на другите луѓе. ☺

### ♎ Вага

Естети, сензуални, поклоници на визуелната убавина.

Специјалистичка гранка:

**Пластична хирургија** или **Дерматологија** или **Нутриционизам** или **Психологија**.

Зошто?

Зашто само така (овие непоправливи заводници) легитимно ќе можат да запоседнат нечие тело или дух, со алиби дека се грижат за нивно унапредување ☺ Доколку, сепак (по некоја чудна игра на случајноста), не успеат да ги освојат своите пациенти, тогаш ќе можат да ја тешат својата суета со изговорот кој е сличен со киселото грозје по својата природа (читај: “тој / таа и така е погрд/а од мене”). А, оваа малициозност нема да ѝ нанесе повреди на совеста, зашто, вагите се свесни дека сепак (и покрај сé), одлучиле да се погрижат за убавината на своите муштерии.

И така се затвора кругот на задоволството ☺

### ♏ Шкорпија

Мистични, мистериозни, мистици, љубопитни, истражувачи.

Специјалистичка гранка:

**Психијатрија**.

Зошто?

Доволно неегзактна, за да предизвика восхит и доволно неистражена, за да биде предизвик, а конечниот резултат од овие патешествија паѓа на грбот од некој трет (т.е. пациентот). Само што тука важи правилото во кое третиот не користи, ами е искористен ☺

### ♐ Стрелец

Раздвижени, витални, живи.

Специјалистичка гранка:

**Гинекологија со акцент на опстетриција**.

Зошто?

Заради нелогичната логика: Живо(с)т раѓа живот!

А, животот е убав, потоа ☺

### ♑ Јарец

Одмерени, тактични, амбициозни стратегии и мотивирани работници.

Специјалистичка гранка:

Било која гранка од **Интерната медицина** или **Неврологија**.

Зошто?

Овие стратегии толку успешно го оправдуваат својот епитет, што ни самиот автор до сега не успеал да пробие преку нивната стратегија за избор на дотичната професија ☺

### ♁ Водојлии

Млади, променливи, инвентивни, шармантни, пријатни.

Специјалистичка гранка:

#### **Педијатрија.**

Зошто?

Затоа што се врсници со децата според менталната возраст. Единствено нешто што ги двои е календарската возраст, но таа е само бројка, а бројките се не се важни во светот на децата ☺

### ♋ Риби

Нежни, чувствителни, фантазери, сонувачи, несигурни.

Специјалистичка гранка:

Нема!

За жал, рибите не се способни за доктори - само за пациенти ☺

Можеби **неонатологија**, сепак.

Зошто?

Бидејќи новороденчињата се единствените суштества на оваа планета, кои се побеспомошни од рибите, па вторите ќе се чувствуваат комотно и моќно истовремено! ☺

Авторовиот хороскопски профил:

Име: **Билјана**

Презиме: **Ѓонеска**

Досие: **13217**

Подзнак: **Девица**

Месечина: **Риби.**

Знакот погодете го сами!

☺